



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Бр. 04-150/24  
21. 01. 2021 2021 год.

Скопје

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (Сл. весник на РМ бр. 58/2000, 44/2002, 82/08, 167/10 и 51/11) и Службен весник на РСМ бр.96/2019 и 110/2019), член 23 став 4 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08,114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.110/19 и 267/20) и член 22 став 1 алинеја 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/18, 198/18 и 143/19), а во врска со Правилникот за систематизација на работни места во Министерство за животна средина и просторно планирање, Државниот секретар донесе:

### ОДЛУКА

**за избор на (1) извршител за работно место по објавен оглас бр.1/2021 за работното место бр.1 на определено време**

1. За извршител на работите за работно место Помлад референт за административни работи, Сектор за Европска Унија на определено време, јавен оглас бр.1/2021, објавен во дневните весници „Слободен Печат“ и „Лајт“ на 12.01.2021 година, се избира кандидатот **Блерица Бислими**.
2. Именуваниот ќе се вработи на работно место од точката 1 по завршување на постапката за избор и конечност на одлуката, а врз основа на договор за вработување на Помлад референт за административни работи, Сектор за Европска Унија на определено време.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.



## Образложение

Комисија за спроведување на јавен оглас бр.1/2021 во Министерство за животна средина и просторно планирање, формирана со Решение бр. 04-150/18 од 15.01.2021 година, врз основа на записник од работата на комисијата за спроведување на јавен оглас констатира дека на јавниот оглас за вработување на работно место Помлад референт за административни работи, Сектор за Европска Унија на определено време, се пријавил само кандидатот **Блерина Бислими** кој ги исполнува условите од наведеното работно место.

Со оглед на тоа што именуваниот ги исполнува предвидените услови утврдени во јавниот оглас истиот може да заснова работен однос на определено време на горе наведеното работно место.



